



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој

Проектот е финансиран од Европската Унија



Апликација за компанија

1. Информации за подносителот на апликацијата

Име и презиме

Назив на компанија

Работна позиција во компанијата

Е-маил

Телефонски број (мобилен)

2. Информации за компанијата

- Дали компанијата е членка на Мрежата на Глобалниот договор?
Да
Не
Не знам
- Дали компанијата е дел од корпорација:
Да
Не
- Од која корпорација ? (наведете доколку сте договориле потврдно на претходното прашање)
- Дали компанијата има јавно декларирана определба за посветеност кон одржлив развој при работењето?
Да
Не

Ако одговорот на претходното прашање е да

- Наведете каде конкретно искажана оваа определба(клучни цели, стратегии, политики, извештаи итн.).

Означете во која/кои од Целите за одржлив развој аплицирате за награда:

(обележете најмалку една цел)

Цели за одржлив развој

- Цел 1: Свет без сиромаштија
- Цел 2: Свет без глад
- Цел 3: Добро здравје и благосостојба
- Цел 4: Квалитетно образование
- Цел 5: Родова рамноправност
- Цел 6: Чиста вода и санитација

Проектот го спроведуваат:



Network Bulgaria



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој



Проектот е финансиран од Европската Унија

- Цел 7: Чиста енергија
- Цел 8: Достоинствена работа и економски развој
- Цел 9: Индустрија, иновација и инфраструктура
- Цел 10: Намалување на нееднаквоста
- Цел 11: Одржливи градови и заедници
- Цел 12: Одговорна потрошувачка и производство
- Цел 13: Климатски промени
- Цел 14: Живот под вода
- Цел 15: Живот на копно
- Цел 16: Мир, правда и силни институции
- Цел 17: Партнерство за остварување на целите

На кој начин избраните цели за одржлив развој стратешки се имплементираат во работењето и делувањето на компанијата? (наведете и стратешки документи, практики на менаџмент итн)

На кој начин компанијата се вложува во развојот на избраните Цели за одржлив развој?

- Проекти
- Иницијативи
- Партнерства
- Активности
- Нова дејност
- Нов производствен процес
- Услуги
- Друго

Наведете краток опис на спроведените активности

Како мерките и активностите што ги преземате придонесуваат за исполнување на наведената/ите цел/и за одржлив развој? *(образложете)*

Опишете ја поврзаноста на воспоставените практики и мерки врз основниот бизнис на компанијата? *(образложете)*

10. Колкав период компанијата е посветена на спроведување на стратешките приоди во насока на развој на Целите за одржлив развој? (наведете дали активностите/практиките се повторуваат и на кој начин компанијата овозможува континуитет во спроведување на стратешките определби за одржлив развој)

Проектот го спроведуваат:

KONEKT

AGORA



Network Bulgaria

ул. „Владимир Полежиновски“ бр.19-1/б, 1000 Скопје
тел: +389 (0)2 3224 198/ konekt@konekt.org.mk/ www.konekt.org.mk



Градење меѓу - секторски партнерства за одржлив развој

Проектот е финансиран од Европската Унија



Со кои чинители имате остварено партнерства и соработка за реализација на определбите за вложување во одржлив развој? *Наведете го нивниот назив или сектор (опционално)*

На кој начин ја градите довербата кон соработниците и партнерите? *(наведете накусо)*

Постигнати мерливи резултати (квалитативни и квантитативни) преку реализирање на активностите во однос на Целите за одржлив развој. *(Наведете конкретни, видливи промени во компанијата и/или заедницата и целите за одржлив развој)*

Како компанијата ги мотивира и поттикнува вработените и другите чинители активно да се вклучуваат во реализирање на активности кои придонесуваат кон развој на Целите за одржлив развој?

Дали и на кој начин компанијата ги информира и/или консултира засегнатите страни (јавноста, вработените, деловните партнери, потрошувачите, заедницата и други) за активностите кои ги спроведува, а кои придонесуваат за развој на Целите за одржлив развој?

Документи во прилог кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во формуларот

- Копија од потврда за регистрирана дејност на компанијата издадена од Централен регистар,
- Копија од тековна состојба на компанијата издадена од Централен регистар,
- Стратегија, политика, извештаи
- Политики, кодекси и/или други документи поврзани со целите за ЦОР;
- Комуникациски документи од активности/проект/иницијативи (публикации, фотографии, прес клипинг, веб страна итн.),
- Други релевантни документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците од формуларот за аплицирање,

Потврдувам дека исказите се вистинити и сум на располагање за дополнителни информации (го кликаат пред да поднесат)

Клик за поднесување

Проектот го спроведуваат:

KONEKT

AGORA



Network Bulgaria

ул. „Владимир Полежиновски“ бр.19-1/б, 1000 Скопје
тел: +389 (0)2 3224 198/ konekt@konekt.org.mk/ www.konekt.org.mk